



## **БРЗА УПАТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈА**

Прочитајте го упатството внимателно и проверете дали сте ги разбрале целосно содржините пред да го користите овој уред за прв пат.

### Важна објава

Ставовите што започнуваат со  симбол означуваат важни упатства, совети или услови за следниве поставки.

 **За ваша безбедност и оптимална изведба на вашиот телевизор,  
прочитајте ги безбедносните упатства пред да го инсталирате.**

Не гарантира работа и перформанси на периферните уреди од други производители. Одбиваме каква било одговорност или штета што може да произлезе од работењето и/или перформансите кои произлегуваат од употреба на периферни уреди на друг производител.

Снимање и репродукција на содржина на овој или друг уред може да бара дозвола од сопственикот на авторските права или други такви права во таа содржина. Ваша одговорност е да осигурате дека вашата употреба на овој или друг уред е во согласност со важечките закони за авторски права во вашата земја. Ве молиме, повикајте се на тоа законодавство за повеќе информации за релевантните закони и прописи или контактирајте го сопственикот за правата на содржината што сакате да ја снимите или пуштите.

Индекс/речник објаснува одредени термини користени во овој прирачник и во менито на ТВ.

**Прочитајте ги упатствата**

**Следете ги сите упатства**

**Внимавајте на сите предупредувања**


**Чувайте ги овие упатства**

Сите права се задржани.



### Безбедносни упатства

За да обезбедите безбедна и правилна употреба на овој производ, секогаш почитувајте ги следниве мерки на претпазливост за да избегнете опасни ситуации и оштетувања на вашиот уред:



Трепкањето со молња со симбол на тастатурата во рамнострани триаголник е наменето да го предупреди корисникот за присуство на неизолиран опасен напон во внатрешноста на производот што може да биде со доволна големина за да претставува ризик од електричен удар.



Извичник во рамнострани триаголник е наменет да го предупреди корисникот за присуството на важни упатства за работа и одржување во литературата дадена со уредот.



Напон на струја: Овој симбол означува дека номиналниот напон означен со симболот е AC напон.



Производ од класа II: Овој симбол означува дека не е потребна безбедносна врска или заштитна земја (земја). (vetem për 55")



Производ од класа I: Овој симбол означува дека бара безбедносна врска или заштитна земја (земја). (само за 65")

### Наменетата употреба и условите на животната средина за овој телевизор

Овој телевизор е наменет за прикажување на видео и аудио сигнали, на горната маса или на wallidot, во домашна или канцелариска околина. Не треба да се користи во области со висока влажност на воздухот или концентрација на прашина. Гаранцијата важи само доколку се користи како што е наменето од производителот.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЕ

Високата влажност на воздухот и концентрацијата на прашина може да доведат до протекување на моќност во уредот. За да се намали ризикот од пожар или електричен удар:

- Не изложувајте го овој уред на дожд, влага, капе или прска вода и не ставајте предмети исполнети со течности, како што се вазни, чаши, итн. на или над апаратот.
- Не допирајте го телевизорот со влажни раце.
- Не изложувајте го на директен клима уред и одржувајте свеќи или други отворени пламени подалеку од телевизорот во секое време.

Ако телевизорот се префрли од студ во топла околина, оставете го исклучен најмалку еден час за да избегнете кондензација. Уверете се дека се користи на отворено ако се користи на отворено.

Ако забележите нешто необично, веднаш отстранете го приклучокот.

Во случај на пожар, по можност користете гас CO<sub>2</sub> или противпожарен апарат за гаснење во прав. Ако таквите апарати за гаснење не се достапни, обидете се да го изолирате електричното напојување пред да користите противпожарен апарат за вода.

#### ПРЕДУПРЕДУВАЕ

Никогаш не ставајте ТВ-уред на нестабилна локација. Телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди, особено кај деца, можат да се спречат со преземање едноставни мерки на претпазливост, како што се:

- Употреба на кабинети или држачи препорачани од производителот на ТВ-сетови.
- Користете само мебел што може безбедно да ја носи телевизорот.
- Осигурете се дека телевизорот не виси над работ на мебелот за придружба.
- Не поставувајте го телевизорот на висок мебел (како шкафови или ракни книги) без прицвртување на мебелот и телевизорот на соодветна поддршка.
- Не ставајте ТВ на ткаенина или друг материјал помеѓу ТВ и мебел за придружба.
- Научете ги децата за опасностите од качување по мебел за да стигнат до телевизија или нејзините контроли.

Ако вашиот постоечки телевизор е зачуван и преместен, треба да се применат истите размислувања како погоре.

### ■ Преместување/транспорт

Исклучете ги сите кабли и преместете ги во вертикална положба само пред да го преместите овој телевизор. Фатете го уредот од горниот и долнинот раб на рамката.

- Не притискајте или вршете притисок врз предната плоча на телевизорот. Може да се бара од две или повеќе лица да носат поголеми телевизори.

Ако треба да го ставите телевизорот некое време, поставете го целиот преден рамен на мек материјал.

Екранот е направен од стакло и може да се скрши ако не се постапува правилно.

Секогаш носете гумени ракавици за да го носите уредот. Ако екранот е оштетен, течниот кристал може да се појави.

Во случај на контакт со кожа, веднаш исплакнете темелно со вода.

### ■ Напојување

Неправилните напони можат да го оштетат ТВ-уредот. Само приклучете го овој уред со напојување со точен напон и фреквенција наведен на плочата со името, користејќи го испорачаниот кабел за напојување.

Приклучокот мора да биде лесно достапен за да може уредот да се исклучи во секое време. Уредот е во живо, дури и во режим на подготвеност, сè додека уредот е поврзан со електричен штекер. Се препорачува да го поставите овој уред на специјално коло.

- Не преоптоварувајте ги приклучоците со приклучување премногу уреди во истиот штекер. Преоптоварени електрични приклучоци, продолжни жици, итн. се опасни и можат да предизвикаат електричен удар и пожар.

Не го вклучувајте уредот назад во рок од 5 секунди по исклучувањето. Често се менува напојувањето за кратко време може да предизвика абнормален ТВ.

### ■ Приклучок и кабел за напојување

- Не допирајте го приклучокот со влажни раце.
- Не ставајте тешки предмети на кабелот за напојување. Пругирајте го кабелот така што тој не е зашен или поставен на остри работи, прошетка или изложен на хемикалии. Кабелот за напојување со оштетена изолација може да предизвика електричен удар и пожар.
- Не повлекувајте го кабелот при исклучување. Кабелот може да се оштети и да биде со краток опсег ако е повлечен.
- Не ставајте го кабелот за напојување близу објект со висока температура.
- Не го поместувајте телевизорот со кабелот за напојување вклучен во штекер.
- Не користете оштетен или изгубен кабел за напојување или оштетен електричен штекер.
- Не користете кабли за напојување, освен оние што се испорачуваат со овој уред.

### ■ Поставување

Проверете дали локацијата е соодветна за да се носи товарот на ТВ. Поставете на рамна, цврста и хоризонтална површина. Осигурете се дека уредот не виси над работ на основата кога е поставен во или на мебел. Бидете претпазливи кога се движите за да избегнете вртење на уредот кога се става на количка.

- Ставете го уредот во нормална, исправена хоризонтална положба. Никогаш не треба да се користи вертикално, лежејќи рамно или виси над таванот.
- Поставете го уредот каде што нема да биде изложен на директна сончева светлина или други извори на топлина.

Ако го монтирате телевизорот на wallidot, следете ги упатствата дадени со mountidната поставеност. Осигурете се да не го инсталirate ТВ-уредот со закачување на кабелот за напојување и сигнал на задниот дел од телевизорот.


### ■ Вентилација на воздухот и високи температури

Инсталирајте го вашиот телевизор само со соодветна вентилација и проверете дали има најмалку 10 см слободен простор на страните и 20 см над уредот за циркулација на воздухот. Преголемата топлина и опструкцијата на вентилацијата може да предизвикаат пожар или предвремено откажување на некои електрични компоненти.

- Не блокирајте никакви отвори за вентилација со весници, чаршави, завеси итн.
- Не суши облека итн. на врвот на единицата.
- Бидете внимателни да не ги допирате отворите, бидејќи тие можат да се загреат.
- Не вметнувајте странски предмети во ТВ преку отворите.

### ■ Резултатот

- Не користете држач за разлика од држачот обезбеден со овој уред.
- Не менувајте или користете го држачот ако станува деформиран или физички оштетен.
- За време на инсталацијата, проверете дали сите завртки се правилно затегнати.
- Осигурете се дека телевизорот нема никакво влијание при прикачување на држачот.
- Бидете сигурни дека децата не се качуваат на штандот.
- Прикачете или тргнете го држачот со минимум две лица.



Спречете ги малите предмети да влегуваат во уредот преку отворите за вентилација. Таквите предмети можат да предизвикаат краток спој, што може да предизвика пожар.

Ако нешто влезе во уредот, веднаш исклучете го уредот од штекерот и контактирајте ја услугата за клиенти.

### ■ Екранот

И покрај внимателното производство на овој дисплей, не може да се гарантира 100% дека под-пикселите нема да бидат дефект од технички причини. Овие не можат да се сметаат за дефект на уредот во однос на гаранцијата. Тие не влијаат врз перформансите и сигурноста на телевизорот.

За да избегнете горење на сликата, избегнувајте прикажување на мирни слики долго време. Копија на сликата може да остане. Ако односот на аспект е поставен на 4:3 подолг временски период, може да се појави изгореница на слики на црните области. Согорувањето на сликата не е опфатено со гаранцијата.

- Не вршете голема сила или влијание врз екранот.

Не допирајте го екранот или допирајте го долго време. Со тоа може да се предизвикаат привремени ефекти на искривување на екранот.

### ■ Радио бранови

- Не користете го телевизорот во медицински установи или локации со медицинска опрема. Радио брановите можат да се мешаат во медицинската опрема и да предизвикаат дефекти.
- Не користете го ТВ-уредот близу автоматска контрола на опрема, како што се автоматски врати или аларми за пожар. Радио брановите можат да се мешаат со опрема за автоматска контрола и да предизвикаат дефекти.

## Важни безбедносни упатства

Ако имате пејсмејкер, држете растојание од најмалку 22 см од телевизорот. Радио брановите можат да се мешаат во работата на пејсмејкерот.

### ■ Вградена безжична LAN

- Не поврзувајте се со безжични мрежки за кои немате права за користење. Податоците испратени и примени преку радио бранови можат да се пресретнат и следат.

Вградената безжична LAN користи фреквенцијски опсег од 2.4 GHz и 5 GHz. Држете го ТВ-уродот подалеку од уредите како што се други безжични LAN уреди, микробранови печки, мобилни телефони и други уреди кои користат сигнали од 2.4 GHz и 5 GHz за да избегните мешање или бавен одговор поради мешање на радио бранови.

### ■ Дегазно предупредување

Новиот мебел, текстил, боја, градежни материјали и електроника можат да испуштаат хемикалии во воздухот преку испарување. Откако ќе го поставите вашиот телевизор и го вклучивте за прв пат, може да забележите мал мирис во рок од неколку часа. Ова е затоа што некои компоненти на ТВ се загреваат за прв пат. Материјалите што ги користиме целосно ги исполнуваат барањата и регулативите за животната средина. ТВ-уродот работи добро, а натаму ќе се намалуваат испарувањата од димни гасови.

### ■ Надзор

- Не дозволувајте децата да играат без надзор во близина на ТВ. Може да падне, да ја истурка стандардната површина или да се повлече и да повреди некого.
- Не оставајте вклучен телевизор без надзор.

### ■ Волумен

Гласната музика и звуците можат да предизвикаат неповратно оштетување на ушите. Избегнувајте прекумерен волумен, особено за долги периоди на време и кога користите слушалки.

Ако слушнете ringтоне во ушите, исклучете ја јачината на звукот или привремено престанете да користите слушалки.

### ■ Грмотевици

Исклучете ги кабелот за напојување и сите поврзани кабли на антената од ТВ за време на грмежи. Пренапони предизвикани од удар на гром може да го оштетат телевизорот преку системот на антената, како и на излезот.

### ■ Долго отсуство

Сè додека приклучокот е во wallиден штекер, телевизорот троши моќ дури и во режим на подготвеност. Приклучокот и сите поврзани кабли на антената мора да се исклучат за време на долго отсуство.

## ■ Чистење и грижа

### ВНИМАНИЕ:

Исклучете го кабелот за напојување пред да го исчистите ТВ-уредот.

Исчистете го телевизорот, еcranот и далечинскиот управувач само со мека, влажна, чиста и природно обоена крпа. Не користете хемикалии.

- Не ги изложувајте површините на репеленти на инсекти, растворувачи, разредувачи или други непостојани материји. Ова може да влијае на квалитетот на површината.
- Не испрскајте вода или други течности директно на ТВ. Течноста во ТВ може да предизвика дефект на производот.
- Површината на панелот за приказ е третирана и лесно се оштетува. Внимавајте да не ја гребете со нокти или други тврди предмети.
- Исто така, бришете го приклучокот редовно со сува крпа.

## ■ Сервис/поправка

Никогаш не отстранувајте го капакот/ задниот дел на ТВ; не содржи делови што можат да се користат за корисниците. Оставете ја целата услуга на квалификуван сервисен персонал.

## ■ Пакување

Чувајте ги материјалите отпорни на влага и пластичните кеси подалеку од дофатот на децата.

Пластичните кеси можат да предизвикаат задушување, а материјалот отпорен на влага е штетен ако се проголта. Ако случајно е проголтан пациентот, присили

го да повраќа и да оди во најблиската болница.

## ■ Променете

Не обидувајте се да го менувате овој производ на кој било начин. Неовластената модификација може да ја поништи гаранцијата на овој уред, да предизвика електричен удар и пожар.

## ■ Батерии за далечински управувач

- Неправилната инсталација може да доведе до истекување на батеријата, корозија и експлозија.
- Заменете само со ист или еквивалентен тип.
- Не мешајте стари и нови батерии.
- Не мешајте различни типови батерии.
- Не користете батерии што се полнат.
- Не согорувајте или кршете батерии.
- Бидете сигури дека правилно располагате со батерии.
- Не изложувајте ги батериите на прекумерна топлина, како што се сончева светлина, оган или слично.

## ■ Заземјување на надворешната антена

Ако користите надворешна антена, проверете дали системот на антената е заштитен од напонски напони и вградени статички полнежи.

## ■ Отстранување

Погледнете во делот за рециклирање во овој прирачник.

## ПОЕДНОСТАВЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ НА ЕУ

Со ова, Hisense Visual Technology Co., Ltd. изјавува дека типот на радио опрема [ERF6A62/ ERF6C62H/ERF6A64/ERF6B64H/55U8QF/55U81QF/55U82QF/55U8QFTUK/65U8QF/65U81QF/65U82QF/65U8QFTUK] е во согласност со 2014/53/EU. Целосниот текст на декларацијата за сообразност на ЕУ е достапен на следната интернет адреса: <http://global.hisense.com/downloads>.

## Содржина

**!** Уредите со конструкција КЛАС I мора да бидат поврзани со приклучок за главна мрежа со заштитно заземјување. (само за 65")

**Сликите и илустрациите во овој прирачник се само за повикување и може да се разликуваат од вистинскиот изглед на производот.**

**Делови од функцијата на софтверот се менуваат со надградбата на системот.**

### Содржина

Список на додатоци .....	1
Инсталирајте ја држачот или држачот за прицврстување на wallидот .....	2
ТВ-преден .....	4
ТВ-заден дел .....	5
Направете врски .....	6
Далечински управувач .....	9
Вклучете го телевизорот за прв пат .....	13
Спецификации .....	14
Други информации .....	16

### Список на додатоци

Следниве додатоци се испорачуваат со ТВ:

Водич за брза инсталација × 1	Гарантна картичка × 1	Кабел за напојување × 1
Основен стандард × 1	Завртка × 7	Далечински управувач × 1
AAA батерија × 2		

### **☒ ЗАБЕЛЕШКА**

- Додатоците може да се разликуваат од горенаведениот список заради различни модели, земји/региони, ве молиме, повикајте се на вистинската торба за додатоци.

## Инсталирајте ја држачот или држачот за прицврстување на wallидот

### ► Инсталаријте го држачот

#### (!) ВНИМАНИЕ


- Бидете сигури дека исклучете го кабелот за напојување А/С пред да инсталирате какви било стандардни или држачи за монтирање на wallидот.
- Екранот е многу кревка и треба да биде заштитен во секое време при инсталирање на Основниот стандард. Осигурете се дека ниту еден тврд или остар предмет или нешто што може да го изгребе или оштети екранот, не стапува во контакт. НИКОГАШ не вршете притисок на предниот дел на ТВ бидејќи екранот може да попушти.
- По завршувањето на инсталацијата, проверете дали телевизорот е поставен цврсто на маса или е безбедно прицврстен на mountидната плоча пред да отстраните заштитен филм.

Следете ги илустрациите и упатствата за текст подолу за да ги завршите чекорите за инсталација:

1. Ставете го вашиот ТВ нежно свртен надолу на мека, рамна површина за да избегне оштетување на ТВ или гребнатини на екранот.
2. Подигнете го дното на капакот на основата, извадете го и поставете го на страна. Местото каде што се наоѓа основниот капак се користи за прикачување на основата.




3. Користете ги 3-те завртки во торбата со додатоци за да ги прицврстите Дел А, Дел В и Дел С, како што е прикажано на следната слика.




## Инсталирајте ја држачот или држачот за прицврстување на wallидот

4. Прикачете ја држачот на основата безбедно на ТВ-уредот со 4-те завртки во додатокот.



5. Вратете го капакот на основата на локацијата прикажана на сликата.



### ▶ Инсталирајте ја држачот за прицврстување на идот

Монтирање на wallидот во форма на дупка (mm)	400 × 300 (55") 400 × 400 (65")
Mountиден микрометарски mountид (mm)	M6




Следете ги упатствата дадени со заградата на асцидот.

### ☒ КОМЕНТАРИ

- Дијаметарот и дужината на завртките се разликуваат во зависност од моделот на асцидните држачи.
- Заградата за поставување сид не е задолжително, вашиот уред може да нема држач за монтирање на wallид, ве молиме погледнете ги вистинските додатоци.

## ТВ-преден

### ТВ-преден



Едно копче (далечински сензор / индикатор за напојување / подготвеност)

Точка	Опис
Инфрацрвен сензор	Примајте сигнали од далечина од далечинскиот управувач. Не ставајте ништо во близина на сензорот бидејќи тоа може да влијае на неговата функција.
Индикатор за мокност	Светлото е црвено во режимот на подготвеност.
Спасување/извор	Во режимот на подготвеност, притиснете го едно копче, ТВ-уредот се вклучува. Притиснете го едно копче за да влезете во менито, кога фокусот е на „Исклучи”, почекајте 3 секунди, телевизорот автоматски ќе влезе во режим на подготвеност. / Притиснете го едно копче за да влезете во менито, а потоа изберете од различните извори на влезен сигнал.

#### ■ КОМЕНТАРИ

- Сликата е само за референца.
- Вклучувањето на телевизорот трае неколку секунди за да се прочитаат програмите. Не исклучувајте го телевизорот брзо бидејќи ова може да предизвика ТВ да работи ненормално.

## ТВ-заден дел



### ■ КОМЕНТАРИ


- ANT2 конекцијата поддржува напојување за сателитска антена (13/18V, максимум 0.5A)
- Проверете ги врските за положбата и видот пред да направите врски. Лабавите врски можат да предизвикаат проблеми со сликата или бојата. Осигурете се дека сите врски се безбедни и безбедни.
- Не сите A/V уреди можат да бидат поврзани на ТВ. Погледнете во упатството за корисник на вашиот A/V уред за процедура на компатибилност и поврзување.
- Исклучете го кабелот за напојување пред да поврзете надворешна опрема. Во спротивно, може да предизвика електричен удар.

## ▶ LAN (Жична конфигурација)

Поврзете го вашиот телевизор со вашата мрежа со поврзување на LAN-портата на задниот дел од вашиот телевизор со надворешен модем или рутер користејќи LAN кабел (Ethernet/Cat 5). Погледнете ја сликата подолу.

- Препорачуваме да користите модем или рутер што поддржува протокол за конфигурација на динамичен домаќин (DHCP). Модемите и рутерите што поддржуваат DHCP автоматски ја обезбедуваат IP адресата, подмрежата маска, портата и DNS, така што не треба да ги внесувате рачно. Повеќето домашни мрежи веќе имаат DHCP.


ТВ ВРСКА



## Безжично поставување

Поврзете го вашиот ТВ безжично со вашата мрежа, потребен ви е безжичен рутер или модем. Погледнете ја сликата подолу.





- Вградениот безжичен LAN адаптер поддржува IEEE 802.11a/b/g/n/ac комуникациски протоколи. Препорачуваме да користите рутер IEEE 802.11n. Бавните стапки на пренесување b/g може да влијаат на квалитетот на видеата и другите медиуми.




## ☒ КОМЕНТАРИ


- Мора да користите вграден безжичен LAN адаптер за да користите безжична мрежа, бидејќи комплетот не поддржува надворешен адаптер за мрежна мрежа.
- Ако безжичниот рутер поддржува DHCP, вашиот телевизор може полесно да се поврзе со безжичната мрежа.
- Ако нанесете безбедносен систем, освен системите поддолу, тој нема да работи со ТВ.  
Безбеден систем: WPA, WEP, WPA2.
- За да се обезбеди непречена мрежа, растојанието помеѓу рутерот и телевизорот треба да биде помало од 10 метри.

## Направете врски

<b>ANT</b>	<b>ANT 1</b> DVB-T/T2/C	
	<b>ANT 2</b> DVB-S/S2	
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	
<b>HDMI</b>	<b>HDMI (ARC)</b>	
	<b>HDMI</b>	
<b>AV IN</b>		

<b>COMMON INTERFACE</b>	 <p>The diagram illustrates the connection between three components: a <b>SMART CARD</b> (represented by a grey rectangle with a card icon), a <b>CAM CARD</b> (represented by a grey rectangle with a camera lens icon), and a <b>COMMON INTERFACE</b> module (represented by a grey rectangle with a card icon). Arrows indicate the flow of data: arrow 1 points from the SMART CARD to the CAM CARD; arrow 2 points from the CAM CARD to the COMMON INTERFACE.</p> <p><b>КОМЕНТАРИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Пред да вметнете/отстраниТЕ CI+ модулот, проверете дали ТВ е исклучен. Потоа, вметнете ја CI картичката во модулот CI+-според упатствата на давателот на услугата.</li><li>Не вметнувајте или отстранувајте го обичниот модул за пристап постојано, бидејќи тоа може да го оштети интерфејсот и да предизвика дефект.</li><li>Мора да купите модул CI+и картичка од давателот на услугата на каналите што сакате да ги гледате.</li><li>Вметнете го модулот CI+co SmartCard во насоката наведена на модулот и SmartCard.</li><li>CI+ не е поддржан во некои земји и региони; контактирајте го овластениот дилер.</li></ul>
<b>USB</b>	 <p>The diagram illustrates the connection between a <b>USB</b> port (represented by a grey rectangle with a USB icon) and a <b>USB</b> device (represented by a grey rectangle with a USB icon). A single arrow points from the USB device to the USB port.</p> <p><b>КОМЕНТАРИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кога поврзувате хард диск или USB-центар, секогаш приклучете го АС адаптерот на поврзаниот уред со напојувањето. Надминување на вкупната потрошувачка на енергија може да доведе до оштетување. Максималната потрошувачка на енергија на уредите USB1.1 и USB2.0 е 500mA.</li><li>За индивидуални нестандартни хард дискови со висок капацитет и ако импулсната струја е поголема или еднаква на 1A, тоа може да предизвика ТВ да се рестартира или заклучи сам. Значи ТВ не го поддржува.</li><li>USB-портот поддржува напон од 5V.</li></ul>

## Далечински управувач



- ① НАДВОРЕЕ: Вклучете го телевизорот или во режимот на подготвеност
- ② INPUT: Изберете влезни извори
- ③ TEXT: Вклучете ја/исклучете ја функцијата на телетекст
- ④ Број на клуч: Директен избор на канал или внесување број
- ⑤ GUIDE: Прикажете го водичот за електронска програма (режим DTV)
- ⑥ CH.List: Покажете го списокот на канали на екранот
- ⑦ Копчиња за специјална функција
- ⑧ Покажете го менито за брзо поставување
- ⑨ Функции копчиња за контрола на содржината на медиумите
- ⑩  $\wedge / \vee / < / >$ : Ви овозможува да се движите низ менијата за OSD и да ги прилагодите поставките на системот според вашите желби
- ⑪ OK: Потврдете го изборот во менијата за OSD
- ⑫ Врати се на претходното мени
- ⑬ EXIT: Излезете од менито
- ⑭ ДОМАШЕН: Внесете го Smart
- ⑮ VOL  $\blacktriangleleft / \triangleright$ : Прилагодување на јачината
- ⑯ CH  $\wedge / \vee$ : Променете го каналот
- ⑰ КВАТ: Исклучете го или вратете го ТВ-звукот
- ⑱ Копчиња за брз пристап до апликации  $\bullet\bullet\bullet$ : Сите апликации
- ⑲ Media: Внесете режим на медиуми
- ㉑ Гласовна команда
- ㉒ Копчиња за брз пристап до апликации
- ㉓ Примајте го гласот

### Спецификации Модул за далечински управувач со Bluetooth


WNF171

Опсег на Фреквенција: 2.402~2.480GHz

Излезна Моќност (Максимум): +4.5dBm

**ЗАБЕЛЕШКА:** Испорачаниот далечински управувач зависи од моделот и од земјата. Проверете ги информациите според вистинскиот далечински управувач во торбата со додатоци.

## Далечински управувач



- ① НАДВОРЕЕ: Вклучете го телевизорот или во режимот на подготвеност
- ② INPUT: Изберете влезни извори
- ③ INFO: Прикажете ги тековните информации за програмата
- ④ Сите апликации
- ⑤ Прилагодено копче за брзо стартирање на влез или апликации
- ⑥ Број на клуч: Директен избор на канал или внесување број
- ⑦ GUIDE: Прикажете го водичот за електронска програма (режим DTV)
- ⑧ CH.List: Покажете го списокот на канали на екранот
- ⑨ Покажете го менито за брзо поставување
- ⑩ Копчиња за специјална функција
- ⑪ ▲ / ▼ / < / >: Ви овозможува да се движите низ менијата за OSD и да ги прилагодите поставките на системот според вашите желби
- ⑫ OK: Потврдете го изборот во менијата за OSD
- ⑬ Врати се на претходното мени
- ⑭ Функции копчиња за контрола на содржината на медиумите
- ⑮ ДОМАШЕН: Внесете го Smart
- ⑯ VOL ▲ / ▼: Прилагодување на јачината
- ⑰ CH ▲ / ▼: Променете го каналот
- ⑱ КВАТ: Исклучете го или вратете го ТВ-звукот
- ⑲ TXT: Вклучете ја/исклучете ја функцијата на телетекст
- ⑳ Sub.: Активирајте го или деактивирајте го режимот на титлите
- ㉑ Гласовна команда
- ㉒ Копчиња за брз пристап до апликации
- Media: Внесете режим на медиуми
- ㉓ Примајте го гласот

### Спецификации Модул за далечински управувач со Bluetooth


WNF150

Опсег на Фреквенција: 2.402~2.480GHz

Излезна Моќност (Максимум): +4dBm

**ЗАБЕЛЕШКА:** Испорачаниот далечински управувач зависи од моделот и од земјата. Проверете ги информациите според вистинскиот далечински управувач во торбата со додатоци.

## Далечински управувач




- ① НАДВОРЕЕ: Вклучете го телевизорот или во режимот на подготвеност
- ② INPUT: Изберете влезни извори
- ③ INFO: Прикажете ги тековните информации за програмата
- ④ Сите апликации
- ⑤ Прилагодено копче за брзо стартирање на влез или апликации
- ⑥ Број на клуч: Директен избор на канал или внесување број
- ⑦ GUIDE: Прикажете го водичот за електронска програма (режим DTV)
- ⑧ CH.List: Покажете го списокот на канали на екранот
- ⑨ Покажете го менито за брзо поставување
- ⑩ Копчиња за специјална функција
- ⑪ ▲ / ▼ / < / >: Ви овозможува да се движите низ менијата за OSD и да ги прилагодите поставките на системот според вашите желби
- ⑫ OK: Потврдете го изборот во менијата за OSD
- ⑬ Врати се на претходното мени
- ⑭ Функции копчиња за контрола на содржината на медиумите
- ⑮ ДОМАШЕН: Внесете го Smart
- ⑯ VOL ▶ / ◀ : Прилагодување на јачината
- ⑰ CH ▲ / ▼ : Променете го каналот
- ⑱ КВАТ: Исклучете го или вратете го ТВ-звукот
- ⑲ TXT: Вклучете ја/исклучете ја функцијата на телетекст
- ⑳ Sub.: Активирајте го или деактивирајте го режимот на титлите
- ㉑ P.Mode: копче за режим на слика
- ㉒ Копчиња за брз пристап до апликации Media: Внесете режим на медиуми

**ЗАБЕЛЕШКА:** Испорачаниот далечински управувач зависи од моделот и од земјата. Проверете ги информациите според вистинскиот далечински управувач во торбата со додатоци.

## Далечински управувач

### ► Вметнете батерии во далечинскиот управувач

**ЗАБЕЛЕШКА:** Проверете ги информациите според вистинскиот далечински управувач во торбата со додатоци.



1. Лизгајте го задниот капак за да ја отворите батеријата на далечинскиот управувач.

2. Вметнете две батерии на ААА. Осигурете се дека (+) и (-) краевите на батериите се совпаѓаат со краевите (+) и (-) означени во одделот за батерии.

3. Затворете го одделот на батеријата со капакот.

1. Притиснете го прекинувачот и држачот на батеријата ќе се појави автоматски.

2. Вметнете две батерии на ААА. Осигурете се дека (+) и (-) краевите на батериите се совпаѓаат со краевите (+) и (-) означени во одделот за батерии.

3. Притиснете го држачот на батеријата назад кон далечинскиот управувач.


### ☒ КОМЕНТАРИ

- Сликата на производот е само за повикување, вистинскиот производ може да се разликува по изглед.

#### Ракување со батериите

- Неправилната употреба на батериите може да предизвика корозија или истекување на батеријата, што може да предизвика пожар, лична повреда или оштетување на имотот.
- Користете само типот на батеријата наведен во овој прирачник.
- Не мешајте стари и нови батерии или различни видови батериии.
- Не исфрлајте користени батерии со отпад од домаќинствата. Отфрлете ги во согласност со локалните регулативи.

### ► Опсег на далечинскиот управувач



## Вклучете го телевизорот за прв пат

### Вклучете го телевизорот за прв пат

- Поврзете го кабелот за напојување со лејтдниот штекер откако ќе ги направите сите конекции.
- Првиот пат кога ќе го вклучите ТВ-уредот, тој оди директно во упатството за инсталација.
- Притиснете ги копчињата [ $\wedge$  /  $\vee$  /  $<$  /  $>$ ] за навигација во менито и промена на поставките. Притиснете го копчето [OK] за да потврдите.

Јазик	Изберете го саканиот јазик што ќе се прикаже во менито.
ТВ режим	Изберете “Домашен режим” или “чување Режим”.
Безжична мрежа	Ако вашиот телевизор автоматски не открие врска со Етернет, користете безжична мрежа, изберете ја вашата мрежа од списокот што се појавува и можете да додадете и скриена мрежа. Одете на следниот екран кога ќе завршите.
Земја	Изберете ја земјата каде што сакате да управувате со ТВ.
Временска зона	Изберете ја локалната временска зона според вашиот регион.
Договор за лиценца за крајни корисници	Вашата употреба на овој уред е предмет на Договорот за лиценца за крајниот корисник. Ако не го прифатите Договорот за лиценца за крајниот корисник, сите паметни карактеристики на овој уред ќе бидат оневозможени. Можете да изберете да го активирате или оневозможите секој вид паметна функција поединечно. Кликнување на полето за секој вид паметна карактеристика значи дека се согласувате со придружната изјава за приватност.
Подобрете го гледањето	Подобрениот дисплеј може автоматски да ги прилагоди режимот на слика и режимот на звук за да одговараат на тековната содржина прикажана на овој уред, во случај да ја препознаат услугата за автоматско препознавање на содржина. (Оваа функција е применлива само во одредени модели/земји.)
Екран за поставки за сметка VIDAA	Поврзете го вашиот ТВ со сметка VIDAA.

## Спецификации

Функциите, изгледот и спецификациите подлежат на промена без најава.

Точка		55"	65"
Димензија (W × H × D)	Без стандард	48.5× 29.0 × 3.3 inches (1232 × 736 × 83 mm)	57.2 × 33.9 × 3.5 inches (1452 × 862 × 89 mm)
	Со штанд	48.5 × 31.5 × 12.1 inches (1232 × 799 × 308 mm)	57.2 × 36.8 × 14.9 inches (1452 × 934 × 378 mm)
Тежина	Без стандард	38.4 lbs (17.4 kg)	54.7 lbs (24.8 kg)
	Со штанд	41.7 lbs (18.9 kg)	60.0 lbs (27.2 kg)
Активна големина на еcranот (дијагонала)		139 cm	164 cm
Резолуција на еcranот		3840 × 2160	3840 × 2160
Режим на работа со густина на моќност		0.0316 Watts/cm <sup>2</sup>	0.0261 Watts/cm <sup>2</sup>
Потрошувачка на енергија кога е исклучена		< 0.5 W	< 0.5 W
Потрошувачка на енергија во режим на подготвеност		0.5 W	0.5 W
Аудио моќност		10W + 10W	10W + 10W
Потрошувачка на енергија		Консултирајте се со етикетата за класификација.	
Напојување		Консултирајте се со етикетата за класификација.	
Системи за примање	Аналогни	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G	
	Дигитален	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Спецификации за модул за безжична LAN	Манекен	WF-M68A-UWF1	
	Опсег на фреквенција	2.4~2.4835GHz 5.15~5.85GHz	
	Излезна моќност (максимум)	2.4~2.4835GHz 17dBm 5.15~5.25GHz 15dBm 5.25~5.35GHz(DFS опсег) 14dBm 5.49~5.71GHz(DFS/TPC опсег) 13dBm 5.725~5.85GHz(за не EU) 13dBm	
	Манекен	WF-M68A-UWF1	
Спецификации за модул за Bluetooth	Опсег на фреквенција	2.4~2.4835GHz	
	Излезна моќност (максимум)	2.4~2.4835GHz, Class1, 5dBm	

## Спецификации

<b>Услови на животната средина</b>	Температура: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Влажност: 20% - 80% RH Воздушен притисок: 86 kPa - 106 kPa
<b>HDMI влез</b>	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz, 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz

### Рециклирање/лиценци

WEEE (Електронска електрична опрема за отпад)

Европска Директива 2012/19/EU



Овој симбол на производот или на неговата амбалажа укажува на тоа дека овој производ не треба да се отстранува со вашиот отпад од домаќинството. Наместо тоа, ваша одговорност е да ја отстраните вашата опрема за отпад со тоа што ќе ја вратите на одредено место за собирање за рециклирање на отпадна електрична и електронска опрема. Посебното собирање и рециклирање на вашата отпадна опрема во моментот на отстранување ќе помогне во зачувувањето на природните ресурси и ќе се обезбеди рециклирање на начин што ќе го заштити здравјето на луѓето и животната средина. За повеќе информации за тоа каде да ја вратите опремата за отпад за рециклирање, контактирајте со локалната градска канцеларија, вашата компанија за отстранување отпад од домаќинството или продавницата каде сте го купиле производот.

### Батерии



Во согласност со Директивата за батерии, користените батерии не треба да се отстрануваат со отпад од домаќинствата. Фрлете ги вашите батерии во специјално назначени контејнери за собирање во продавниците.

### ROHS (ограничување на опасни материји)

Европска Директива 2011/65/EU



Оваа европска директива ја ограничува употребата на опасни и опасни материји што е тешко да се рециклираат.

Ова го прави ЕЕЕ лесно да се рециклира и придонесува за заштита на животната средина.

Суштаниците во овој производ се во согласност со директивата RoHS.



Условите HDMI и HDMI мултимедијален интерфејс со висока дефиниција и логото на HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на администраторот за лиценцирање на HDMI, Inc. во САД и во други земји.



Произведено под лиценца од Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision и двокреветниот-D симбол се заштитни знаци на Dolby Laboratories.

Авторски права © 2012-2019 Долби лаборатории. Сите права се задржани.